

Технички карактеристики на ВИЗА ПРИПЕЈД картичка за правни лица

Име на производот	ВИЗА ПРИПЕЈД КАРТИЧКА
Валута	МКД
Целна група	Правни лица и компании
Годишна членарина	<ul style="list-style-type: none"> • За резиденти-нема • За нерезиденти-нема
Вредност на картичката	<ul style="list-style-type: none"> • Мин. 6.200,00 МКД- по картичка • Макс. 1.440.000,00 МКД-по картичка • На месечно ниво дозволено е неограничен број на полнења до лимитот на картичката
Дневни лимити	<p>Дневни лимити за:</p> <ul style="list-style-type: none"> • подигнување на готовина (АТМ) : 540.000,00 МКД • трансакции на продажни места (ПОС) : 540.000,00 МКД
Останати трошоци	<ul style="list-style-type: none"> • Препечатување на картичка (оштетување,промена на податоци, украдена) 300,00 МКД • Препечатување на пин код 200,00 МКД • Промена на дневен лимит 200,00 МКД • Лажно оспорување на трансакција 800,00 МКД • Итна изработка на картичка/пин 500,00 МКД <p>1. Резиденти:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Издавање на картичката: 500,00 МКД • Надомест за надолнување: 30,00 МКД(ПП30); 10,00МКД(преку електронско банкарство) • Известување преку СМС/Е-маил: бесплатно • Провизија на банкомат: <ul style="list-style-type: none"> ➤ На банкомати на Силк Роуд Банка: 1,5% или мин.100,00 мкд ➤ На банкомати на други банки во земјата и странство:2.5%,мин.200,00 МКД <p>2. Нерезиденти:</p> <ul style="list-style-type: none"> • За првично издавање на картичката: <ul style="list-style-type: none"> ➤ За износи од 100-1.000 евра - трошокот е 50 евра; ➤ За износи од 1.001-5.000 евра - трошокот е 100 евра; ➤ За износи од 5.001-10.000 евра - трошокот е 200 евра; ➤ За износи од 10.001-24.000 евра - трошокот е 300 евра. • Надомест за надолнување: 2,5% од износот (првото полнење е бесплатно) • Известување преку СМС/Е-маил: бесплатно • Провизија на банкомат: <ul style="list-style-type: none"> ➤ На банкомати на Силк Роуд Банка: 2.5%, мин.300,00 МКД ➤ На банкомати на други банки во земјата и странство: 5%, мин.600,00 МКД • Провизија во трговија (ПОС): 0.5% од направената трансакција

Услови	<ul style="list-style-type: none">• Правното лице да поседува или да отвори трансакциска сметка во Силк Роуд Банка АД Скопје• За еден корисник (физичко лице) се дозволени максимално издавање на 2 (две) картички, со можност за издавање на неограничен број на картички во рамките на компанијата/фирмата• Безконтактно плаќање на ПОС терминали, без внесување на ПИН кодот, до 1.100 МКД
Потребни документи	<ul style="list-style-type: none">• Апликација• Фотокопија од лична карта за резиденти или пасош за нерезиденти• Апликација за идентификација на клиент;• Доколку правното лице нема трансакциска сметка во Силк Роуд Банка, потребни документи за отварање на истата.• Заверен меморандум од правното лице со наведени корисници за Виса препаид картичката